



"Но, ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земјата".

"Луѓе Галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, Кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак по истиот начин, како што Го видовте да оди на небото".

"И ете, Јас ќе го испратам врз вас ветувањето од Мојот Отец; а вие останете во градот Ерусалим, дури не се облечете во сила одозгора".

"Стапалата на нашиот Господ и Спасител, ... стоеја на Маслиновата Гора, покрај пештерата која таму се гледа. Од неа, откако прво се помолил на врвот на ова брдо и им ја открил тајната за крајот на светот на своите ученици, Тој се вознел на небото".

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Господ Исус Христос на Своите апостоли им се претставил жив по Светото страдање и Воскресение, и тоа со многу верни докази. Јавувајќи им се преку четириесетте дни по Воскресението, им зборувал за царството Божјо. Тој им дал заповед на апостолите да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето од Отецот, за кое слушале од Него. Зашто Јован крштелевал со вода, а тие, не по многу дни од денес, ќе бидат крстени со Светиот Дух. "Но, ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земјата" (Дела 1, 8). И штом го рекол тоа, додека тие Го гледале, Тој се подигнал, и облак Го подзел од пред очите нивни. Додека тие гледале кон небото, кога се вознесувал Тој, одеднаш пред нив застанале двајца мажи во бела облека и рекле: "Луѓе Галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, Кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак по истиот начин, како што Го видовте да оди на небото". Тогаш тие се вратија во Ерусалим од планината, наречена Елеон, која се наоѓа близу до Ерусалим... (Дела 1, 11-12).

ЕЛЕОНСКА ГОРА

Еве, гледаме дека во Делата на светите апостоли од светиот апостол Лука, е спомната Елеонската Гора, која се наоѓа во близина на Ерусалим и каде што се случило Вознесението Христово, тој многу важен настан за целиот христијански свет. И еве денес, ние поклониците кои дојдовме од Македонија во оваа далечна Света Земја да Му се поклониме на Бога, се наоѓаме на Маслиновата Гора и застануваме точно на местото каде што нозете на нашиот Спасител Господ Исус Христос ја допираа земјата, само неколку моменти пред да се вознесе на небото. "И ете, Јас ќе го испратам врз вас ветувањето од Мојот Отец; а вие останете во градот Ерусалим, дури не се облечете во сила одозгора", им зборува Воскреснатиот Господ Исус Христос на Своите ученици пред да се вознесе на небото. И ги изведе надвор до Витанија, па кога ги крена рацете, ги благослови. И кога ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небото; тие Му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост (Лука 24, 49-52).

Цар Константин и царица Елена, неговата мајка, на мес-




ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

тото каде што Христос се вознел, во IV век ја подигнале византиската црква "Свето Вознесение", третата голема Константинова црква. Црквата била кружна и без покрив на средината. Внатре, на бела мермерна плоча се чувал отпечатокот од стапалото на Исус, кој останал во моментот на Вознесението. Основната задача на Елеонската црква била да го слави споменот на Вознесението Христово, настан кој познатиот историчар и теолог од првиот век, Евсевиј, го опишал со следниве зборови: "Стапалата на нашиот Господ и Спасител, ... стоеја на Маслиновата Гора, покрај пештерата која таму се гледа. Од неа, откако прво се помолил на врвот на ова брдо и им ја открил тајната за крајот на светот на своите ученици, Тој се вознел на небото". Евсевиј јавува не само за Вознесението, туку очигледно и за поучувањето по Воскресението, во текот на 40 дена спомнати кај Свети Лука, на почетокот на Делата Апостолски (1:13).

МЕСТО ЗА МОЛИТВА

Пештерата, која тој ја спомнува, веројатно била избрана како место за молитва во најраните времиња. Христијаните овде доаѓале да созерцаваат неколку Новозаветни настани, кои се случиле на Маслиновата Гора.

Но, Елеонската црква, една од трите големи византиски цркви во Палестина, ја разурнале Персијците, на почетокот на VII век. Во XII век, на истото место, крстоносците изградиле осмоаголна црква. Но, Турците ги протерале крстоносците и подигнале нова купола на местото на црквата, ги разурнале тремот и столбовите и црквата ја претвориле во џамија. Значи, денес, на местото каде што Христос се вознел на небото, на местото на еден многу важен настан од Христовиот живот, важен и за цел свет, изградена е џамија. Во внатрешноста на сегашната џамија и сега се наоѓа врамена бела мермерна плоча со јасен отпечаток од левото



КАПЕЛАТА НА ВОЗНЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО ВО МАСЛИНОВАТА ГОРА

HRISTOS SE VOZNESE NA MASLINOVATA GORA

стапало Исусово. На ова место посетителите ги обзема посебно чувство на возбуда со неизмерна благодарност, радост, жал или побожност. Молејќи му се на Господ, го бакнуваат, го допираат со рака ова свето место, го облеваат со солзи Христовото стапало, сеќавајќи се за Неговата жртва за спасение на светот.

На фотографијата се гледа дека на влезот на џамијата стои муслиман кој ја чува. Влезот им е дозволен на сите туристи, поклоници, ации, без разлика на вера и националност. Џамијата е отворена за

сите луѓе од светот. Празникот Вознесение христијаните сега го слават во дворот на џамијата.

На врвот на Маслиновата Гора се наоѓа рускиот манастир "Вознесение Христово". Тој не е изграден на местото каде што Исус се вознел. Од било која страна да се приближуваме кон Светиот Град Ерусалим, се гледа високата камбанарија на манастирот "Вознесение Христово", издигната кон небото, толку високо што веднаш нè потсетува на Вознесението Христово. Манастирот е со прекрасен иконостас и го-

лем двор со маслинови дрвја. Од нив верниците земаат гранчиња кои им ги носат на своите блиски во родните краеве. Овој женски манастир има неколку монахињи, кои му се посветиле на духовниот живот.

Во состав на рускиот манастир "Вознесение Христово" се наоѓа капелата на Свети Јован Крстител. На подот на оваа мала капела откриен е помал простор во мозаикот со вдлабнатина, каде што според преданието, се наоѓала главата на Свети Јован Крстител. На тоа место (некогашниот имот на царот

Ирод Втори - Антипа), Јовановата глава ја закопала во земјен сад, Јоана, жената на Хузе, Иродовиот дворјанин. Чесната Јоана претходно ја извадила главата на Свети Јован од нечистото место каде што Иродијада, сопругата на Ирод, ја фрлила поради освета.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд